



Занаетска комора Скопје  
Битпазарска бр.12 1000 Скопје  
Тел.02/ 3 237 850;  
**Email: info@zkomora.com.mk**  
Жиро сметка: 30000000709203  
Депонент банка Комерцијална банка АД Скопје  
ДБ 4030988264319

## Занаетчи и вршители на занаетска дејност (ТП и ДОО,ДООЕЛ)

### Известување

Отпочнува примена на Законот за занаетчиство  
(сл.в.на РМ бр.215/2015 год.)

Согласно член 91 од Законот за занаетчиство кој гласи:

„Занаетчиите кои се регистрирани во регистарот на занаетчи и сите вршители на занаетска дејност кои се евидентирани во евиденција на вршители на занаетска дејност кои до денот на влегување во сила на овој закон вршат занаетска дејност , се должни во **рок од 24 месеци** од денот на започнување на примената на вршењето на јавните овластувања од член 89 став 1 од овој закон да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон и да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон и да поднесат барање да занаетчиската комора за издавање на решение за вршење на занаетска дејност и занаетска дозвола.

**Доколку занаетчиите** кои се регистрирани во регистарот на занаетчи и сите вршители на занаетска дејност кои се евидентирани во евиденција на вршители на занаетска дејност **не го усогласат своето работење** во рокот утврден во ставот 1 ( **24 месеци**) на овој член **ќе се бришат од регистарот и од евиденцијата на вршители на занаетска дејност.**„

Сите вршители на занаетска дејност ТП и ДОО или ДООЕЛ кои никогаш не се регистрирани во Регистарот на занаетчи имаат обврска да се запишат во Регистарот на занаетчи и да добијат занаетска дозвола, во спротивно Државниот пазарен инспекторат согласно член 80 од Законот за занаетчиство ќе им изрече глоба .

Членот 80 од Законот за занаетчиство гласи:

„ Глоба во износ **од 2.500 евра** во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на вршителот на занаетска дејност, ако:

1) **врши занаетска дејност без да биде запишан во соодветниот регистар и без занаетска дозвола**

**2) врши занаетчиска дејност и покрај отсуството на носителот на занаетчиската дејност;**

.....

Глоба во износ од **30% од одмерената глоба** ќе му се изрече и **на одговорното лице** во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за дејствјата од ставот 1 на овој член.

За прекршоците од ставот 1 на овој член се изрекува и посебна прекршочна мерка одземање нма предмети согласно со Законот за прекршоците.

За прекршокот утврден во овој член Државниот пазарен инспектор е должен да му предложи на сторителот на прекршокот постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог.,,

За усогласување со Законот за занаетчиство и добивање на занаетчиска дозвола во комората е потребно :

- Последното решение или потврда за вршење занаетчиска дејност ( во оригинал) издадени од комората
- Печат од фирмата
- Тековна состојба за регистрација на ТП или ДОО или ДООЕЛ од ЦРМ
- М1М2 образец за управителот и
- М1М2 од вработениот ако на него ќе гласи занаетчиската дозвола
- Доказ за соодветна стручна оспособенот (диплома, државно признат сертификат)

Трошоци на постапката:

- 3.000, 00 денари надоместок за занаетчиска дозвола
- 1.357, 00 денари такса за решение од ЦРМ
- 250,00 денари +50,00 денари административна такса за решение и барање
- Коморски придонес

За сите прашања обратете се во Занаетчиска комора Скопје на следниве лица за контакт:

**Елена Љамова** ,  
моб.тел.078 31 21 41, е-маил:contact@zkomora.com.mk;

**Анета Атанасовска**,  
моб.тел.078 31 21 34, е-маил:info@zkomora.com.mk;

**Снежана Денковска**,  
моб.тел.071 991 981, е-маил:snezana.denkovska@zkomora.com.mk;

Во прилог Ви доставуваме извадоци од Законот за занаетчиство кои се однесуваат за занаетчиска дозвола.